

# ВТЕМЕЛУВАЧ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА

**Комплексната личност на овој војсководец говори само едно: тој е основа за постоењето на сегашна Македонија. По неговата смрт Македонија се соочила со големи жртви, прогони, убиства и терор.**

Пишува:  
Ружица ГОЧЕВСКА


Најновото остварување на Ангелина Маркус и Ристо Поповски - Кеџ, насловено како "Филип II Македонецот", претставува уште едно навраќање на древното македонско минато. Книгата му е посветена на еден од најголемите војсководители во историјата на Македонија, Филип II. Ова дело претставува приказ на исклучителното македонско династичко минато, без тенденции тоа да прерасне во сериозен студиозен научен проект. Приказот ѝ е наменет на определена категорија читатели, чие интересирање за древното минато не е поттикнато само од љубопитство.

Применетата популаристичка нарација има цел да го поттикне читателот во еден здив да се здобие со сознание за историските вредности со кои нема можност да се запознае на друг начин. Досега кај нас за Македонија во античко време, а што е вредно, се трите објавени книги: Аријан, Квинт Куртиј Руф и Јустин, а за жал, Плутарх и Диодор сè уште чекаат издавач. Овие пет книги, пишуваани пред околу 2.000 години, се драгоцен придонес во македонската наука, затоа што можат да се сметаат за веродостојни показатели на богатото македонско минато. Тие ќе овозможат комплетен македонски поглед врз Филип II, Александар Македонски,

како и врз македонската династија, ако некој сака да се занимава со научна методологија. Меѓутоа, тешко е одеднаш да се разберат петте книги, бидејќи не се наменети за читање, туку за систематско компаративно студирање. Сепак, мораме да констатираме дека сè уште се чувствува недостиг од литература за Македонија и за Македонците во античко време.

На почетокот од експозето авторите особено внимание му посветиле на поглавјето за митолошките корени на македонскиот народ, а потоа следува краток осврт на македонската царска династија, при што акцент е ставен на животот и на делото на Филип II. Комплексната личност на овој војсководец говори само едно: тој е основа за постоењето на сегашна Македонија. По неговата смрт Македонија се соочила со големи жртви, прогони, убиства и терор. Од тогаш со Македонија се пазарат туѓи сили. Разни држави под разни имиња се идентификуваат со Македонија.

Составката на историјата на Македонија се историите на сите народи од преку Дунав на север, до изворите на Нил на југ, и од Италија на запад до Кина на исток. Преку Дунав, на север, Александар ги победил Готите и Келтите и со нив склучил мировен договор, во кој е вградена обврската за чување на границите на империјата. И во историјата на сите народи и држави кои со сила или добро-



волно влегле во македонската светска империја е неизбегна Македонија како оставка. Иран, Ирак, Авганистан, Пакистан и Индија мошне коректно го признаваат тоа.

Меѓутоа, проблемот кој го имаат Грците со името Македонија и натаму останува горливо прашање во севкупната македонска историја, а со сериозни тенденции тоа да биде раздор и во иднина. Сè уште постои изобличување на сè она што значи македонско. Скорешните преводи на древните извори и нивните интерпретации со наменска умисла допрва ќе поттикнуваат

несогласувања и контроверзи. Изворните поими за татковински обичаи на Македонците се преведени како грчки обичаи, своите или македонските богови како грчки, а следствено на античките филозофи, лекари, сликари, скулптори, драмски писатели и уметници итн., според инерција им се става префикс грчки, иако во изворната варијанта нема таква одредница. Она што им останува на македонските истражувачи е макотрпна работа на полето на македонската античка историја, со цел што пообјективно да се претстави вистината. ●